

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 171

19 август 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2643. Одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	2	2647. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта со придружни содржини КО Слупчане-вон г.р., Општина Липково.....	6
2644. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.....	3	2648. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје.....	6
2645. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..	3	2649. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година за поддршка на имплементација на Стратегијата за Ромите.....	7
2646. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Групчин за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервис, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Групчин, Општина Желино.....	3	2650. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Дуните“ с.Трабовиште, Општина Делчево.	7

Стр.	Стр.
2651. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	8
2652. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе...	8
2653. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	12
2654. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	15
2655. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место „ВЕЛЕ ПОЛЕ“, за изградба на објекти со намена А-временно домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура, КО Кучково, КО Волково и КО Горче Петров 3, Општина Горче Петров.....	17
2656. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Фалише, Општина Тетово.....	19
2657. Одлука за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул.....	19
2658. Решение за престанок на службата на нотарот.....	19
2659. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и поништување.....	20
2660. Правилник за изменување на Правилникот за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи..	23
2661. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт.....	23
2662. Одлука за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита.....	24
2663. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи.....	26
2664. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување.....	27
Огласен дел	1-100

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2643.

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија бр. 02 – 13590/1 од 31 јули 2019 година донесена од Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Северна Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4977/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Засев, с.р.

2644.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА – СКОПЈЕ Ц.О

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о. и тоа:

- Еуродизел БС гориво 300.000 литри и
- Екстра лесно гориво 250.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје за извршување на основните работи од тековно и инвестиционо одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2019 година.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5007/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2645.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот “Дреновска Клисура” с.Дреново општина Кавадарци бр.24-6380/1 од 29.11.2018 година и дополнување на Иницијативата бр.24-2429/1 од 22.4.2019 година, поднесени од Друштвото за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, бидејќи од Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство е добиено негативно мислење бр.08-583/5 од 12.6.2019 година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во непосредна близина на археолошкиот локалитет “Градиште-Девол град”, потврден како населба од раноантичко и римско време.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5037/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2646.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ГРУПЧИН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Групчин за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Групчин, Општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 177464м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
698-Дел	Групчин	Луг	нива	6
239/1-Дел	Групчин	Забели Папес	нива	7
141/1-Дел	Групчин	Ледин Ковар	камењар	0
141/1-Дел	Групчин	Ледин Ковар	пасиште	8
1323-Дел	Групчин	Батлјак	нива	6
866/1-Дел	Групчин	Фуше	нива	5
990/1-Дел	Групчин	Батак	нива	6
990/2-Дел	Групчин	Батак	нива	6
990/3-Дел	Групчин	Батак	нива	6
702/1-Дел	Групчин	Рајна	нива	6
702/1-Дел	Групчин	Рајна	нива	7
1-Дел	Групчин	Грамаде	камењар	0
616	Групчин	Те Води	нива	6
617	Групчин	Под Брест	нива	6
637	Групчин	Гјуриште	пасиште	6
418	Групчин	Гјуриште	нива	6
628	Групчин	Гјуриште	нива	6
1507-дел	Групчин	Кај Општине	ливада	5
700/1	Групчин	Лјук	нива	6
1493/1	Групчин	Кај Општина	ливада	4
1499/2	Групчин	Джаркија	ливада	4
1502	Групчин	Кај Општина	ливада	5
636	Групчин	Тевонди	нива	6
619/5	Групчин	Под Брест	нива	6
610	Групчин	Кај Брест	нива	6
632	Групчин	Гјуриште	нива	6
236	Групчин	Огради	нива	6
608	Групчин	Гјуриште	нива	6
416	Групчин	Кај Феро	нива	6
113	Групчин	Огради	нива	7
1492	Групчин	Општина	овоштарник	3
599	Групчин	Дервајт	нива	6
602	Групчин	Дервајт	нива	6
606	Групчин	Дервајт	нива	6
614	Групчин	Дервајт	нива	6
604	Групчин	Гјуриште	нива	6
1438	Групчин	Забелипапес	нива	7
1511	Групчин	Забелипапес	ливада	5
1500/1	Групчин	Забелипапес	ливада	4
1509/2	Групчин	Кај Општина	ливада	5
615	Групчин	Гјуриште	нива	6
619/1	Групчин	Под Брест	нива	6
1509/3	Групчин	Кај Општина	ливада	5
1509/4	Групчин	Кај Општина	ливада	5
611	Групчин	Тевонди	нива	6
693/3	Групчин	Трло	лозје	2
1506	Групчин	До Општина	ливада	4
600/1	Групчин	Гјуриште	нива	6
600/4	Групчин	Гјуриште	нива	6
601/1	Групчин	Гјуриште	нива	6
618/2	Групчин	Гјуриште	нива	6
692/1	Групчин	Трло	овоштарник	2
700/2	Групчин	Луг	нива	7
600/3	Групчин	Гјуриште	нива	6
618/1	Групчин	Гјуриште	нива	6
600/2	Групчин	Гјуриште	нива	6
601/2	Групчин	Гјуриште	нива	6
619/3	Групчин	Под Брест	нива	6
619/4	Групчин	Под Брест	нива	6
1509/5	Групчин	Кај Општина	ливада	5
1507	Групчин	Забелипапес	ливада	5

115	Групчин	Огради	нива	6
115	Групчин	Огради	пасиште	6
114/1	Групчин	Огради	нива	6
114/2	Групчин	Огради	нива	6
605	Групчин	Гјуриште	пасиште	6
605	Групчин	Гјуриште	нива	6
613	Групчин	Теводи	нива	6
238/2	Групчин	Забелипашес	нива	4
238/3	Групчин	Забелипашес	нива	7
238/1	Групчин	Забелипашес	нива	7
240	Групчин	Кука	нива	7
417	Групчин	Кај Бараки	нива	7
235/2	Групчин	Огради	нива	6
112	Групчин	Огради	нива	7
1501	Групчин	Кај Општина	овоштарник	3
235/3	Групчин	Огради	нива	6
1437	Групчин	Забелипашес	нива	7
619/2	Групчин	Под Брест	нива	6
422	Групчин	Гјуриште	пасиште	6
631	Групчин	Гјуриште	пасиште	6
1509/1	Групчин	Кај Општина	ливада	5
419	Групчин	Гјуриште	нива	6
1510/1	Групчин	До Општина	ливада	5
1510/2	Групчин	До Општина	ливада	5
420	Групчин	Гјуриште	нива	6
421	Групчин	Гјуриште	нива	6
603	Групчин	Гјуриште	нива	6
414	Групчин	Гјуриште	нива	6
639/1	Групчин	Тевенди	нива	6
640	Групчин	Тевенди	пасиште	6
693/1	Групчин	Трло	лозје	2
607	Групчин	Гјуриште	нива	6
609	Групчин	Гјуриште	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				881400 м²

Бр. 45-5228/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2647.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КО СЛУПЧАНЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта со придружни содржини КО Слупчане-вон г.р., Општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
2553/55	Слупчане-вон г.р.	Стара Корија	нива	1
2553/54	Слупчане-вон г.р.	Стара Корија	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 15915м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5319/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2648.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост–Скопје, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/11, 118/13 и 28/15), во членот 4 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 5 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Фирма на Друштвото на албански јазик е: SHOQËRIA AKSIONARE E MENAXHIMIT TË NAPËSIRAVE AFARISTE NË PRONËSI SHTETËRORE – SHKUP“.

„Скратен назив на фирмата на Друштвото на албански јазик е :SHA E MENAXHIMIT TË NAPËSIRAVE AFARISTE NË PRONËSI SHTETËRORE – SHKUP“.

Ставот 3 станува став 5.

Член 3

Во членот 8 во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во членот 11 во ставот 1 зборовите: „Влада на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Влада на Република Северна Македонија“.

Член 5

Во членот 14 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 6

Во членот 18 во ставот 7 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот 8 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 7

Во членот 21 во ставот 2 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 8

Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5404/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2649.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА ЗА ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 3.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, Раздел 19101 – Министерство за локална самоуправа, Програма 4 - Активности поврзани со децентрализација, Подпрограма 40 – Активности поврзани со децентрализација, Категорија 46, Ставка 464 – Разни трансфери наменети за Поддршка на имплементацијата на Стратегијата за Ромите.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се распределуваат за финансиска поддршка за реализација на активностите на општините кои имаат донесени Локални акциски планови за подобрување на состојбата на Ромите и тоа: Општина Шуто Оризари, Општина Прилеп, Општина Куманово, Општина Чаир, Општина Битола, Општина Тетово, Општина Гостивар, Општина Штип, Општина Кочани, Општина Кичево, Општина Дебар, Општина Винаца, Општина Велес, Општина Делчево, Општина Берово и Општина Пехчево.

Член 3

Вкупните средства се распределуваат во еднаков дел од по 150.130 денари за секоја општина наведена во член 2 од оваа одлука, а останатиот дел во износ од 597.920 денари се распределува по број на Ромите по општини утврден на последниот Попис на населението во Република Македонија од 2002 година помножено со 14 денари.

Член 4

Се задолжува Министерството за локална самоуправа средствата од член 1 од оваа одлука согласно членовите 2 и 3 од оваа одлука да ги префрли на посебна наменска сметка и тоа на:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Општина Шуто Оризари | 336.918,5 денари |
| 2. Општина Прилеп | 212.192,5 денари |

3. Општина Куманово	209.714,5 денари,
4. Општина Чаир	193.292,5 денари
5. Општина Битола	186.712,5 денари,
6. Општина Тетово	183.128,5 денари,
7. Општина Гостивар	181.448,5 денари
8. Општина Штип	180. 860,5 денари.
9. Општина Кочани	177.444,5 денари
10. Општина Кичево	172.964,5 денари
11. Општина Винаца	167.350,5 денари
12. Општина Дебар	165.250,5 денари
13. Општина Велес	161.330,5 денари
14. Општина Делчево	159.244,5 денари
15. Општина Берово	156.556,5 денари
16. Општина Пехчево	155.590,5 денари

Член 5

Министерство за локална самоуправа со општините од членот 2 од оваа одлука склучува договор за финансиска поддршка за реализација на активностите на општините кои имаат донесени Локални акциски планови за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија.

Член 6

Општините доставуваат извештај за наменското користење на средствата до Министерство за локална самоуправа и Кабинетот на министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија, најдоцна до 30 јуни 2020 година.

Општините распределените средства може да ги искористат само за намената предвидена во член 2 од оваа одлука, во спротивно општините треба да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Северна Македонија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5422/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2650.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДУНИТЕ“ С. ТРАБОТИВИШТЕ, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Дуните“ с. Тработивиште, Општина

Делчево, број 24-2345/8 од 27.3.2018 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од шест месеци од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина – песок и чакал на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с. Град Делчево на локалитетот „Дуните“ с. Тработивиште, Општина Делчево бр.44-8291/1-17 од 13.3.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/18).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5499/1 Претседател на Владата
13 август 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2651.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЛНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Агенцијата за администрација да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола

за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и неможат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување на основни средства во Агенцијата за администрација бр.02-2511/1 од 31.12.2018 година, донесена од заменикот на директорот на Агенцијата за администрација и Одлуката за расходување на основни средства на Агенцијата за администрација бр.02-843/1 од 13.5.2019 година, донесена од директорот на Агенцијата за администрација.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5577/1 Претседател на Владата
13 август 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2652.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: SMART Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW43E0152	1
2	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: SMART Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW43E0153	1
3	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-670 Сериски број: X2BU840093L	1
4	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-670 Сериски број: X2BU840087L	1
5	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ4828	1
6	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5957	1
7	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5574	1
8	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5563	1
9	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5593	1
10	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ4886	1
11	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5570	1
12	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5949	1
13	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5969	1
14	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5513	1
15	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ6019	1
16	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5573	1
17	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ4888	1
18	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5490	1
19	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5584	1
20	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5554	1
21	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ6125	1

22	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5946	1
23	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ4899	1
24	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: SS4JZ5559	1
25	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048750	1
26	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873T	1
27	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874C	1
28	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874F	1
29	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048743	1
30	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874E	1
31	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874W	1
32	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874B	1
33	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048749	1
34	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874N	1
35	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048746	1
36	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874P	1
37	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048747	1
38	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874A	1
39	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048740	1
40	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874K	1
41	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873N	1

42	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873Z	1
43	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048681	1
44	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904873X	1
45	Мултимедиа проектор	Производител: КАНОН Модел: MM Projector LVX320 Сериски број: QHFX00042A	1
46	Мултимедиа проектор	Производител: КАНОН Модел: MM Projector LVX320 Сериски број: QHG700187A	1
47	Печатач	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 3622 Сериски број: AAFN021005200	1
48	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: SPF1M3MY2	1
49	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: SPF1M4F37	1
50	Скенер	Производител: ФУЦИТСУ Модел: fi-6110 Сериски број: АСМНА20242	1
51	Платно за проекции	Производител: ЕПСОН Модел: Elite Screen Max White	2
52	Мултифункционален уред (печатач/ фотокопир/ скенер)	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 227 Сериски број: A7AK027011856	1
53	Дигитална камера	Производител: КАНОН Модел: Legria HF R88 Сериски број: 125	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе за потребите на СОУ „Кочо Рацин“ - Свети Николе.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5688/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2653.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1.	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: SMART Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW43E0154	1
2.	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-670 Сериски број: X2BU840089L	1
3.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6134	1
4.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6106	1
5.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6118	1
6.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4852	1
7.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5960	1
8.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4869	1
9.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6166	1
10.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6011	1
11.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6110	1
12.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6182	1
13.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5579	1
14.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5984	1
15.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6141	1

16.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4840	1
17.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6154	1
18.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4903	1
19.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4909	1
20.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5494	1
21.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6086	1
22.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4862	1
23.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048751	1
24.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874H	1
25.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048684	1
26.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048680	1
27.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904868A	1
28.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048752	1
29.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048754	1
30.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048686	1
31.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874W	1
32.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048687	1
33.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904867G	1
34.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904867Z	1
35.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904867X	1
36.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874V	1
37.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048683	1
38.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048682	1
39.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904872N	1

40.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874T	1
41.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874X	1
42.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904874M	1
43.	Мултимедиа проектор	Производител: КАНОН Модел: MM Projector LVX320 Сериски број: QHFX00070A	1
44.	Печатач	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 3622 Сериски број: AAFN021005188	1
45.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: SPF1M3KKF	1
46.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: SPF1M3MXT	1
47.	Скенер	Производител: ФУЏИТСУ Модел: fi-6110 Сериски број: АСМНА17993	1
48.	Платно за проекции	Производител: ЕПСОН Модел: Elite Screen Max White	1
49.	Мултифункционален уред (печатач/ фотокопир/ скенер)	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 227 Сериски број: A7AK027011852	1
50.	Дигитална камера	Производител: КАНОН Модел: Legria HF R88 Сериски број: 193	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп за потребите на СОУ „Орде Чопела“ - Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5689/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2654.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1.	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: СМАРТ Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW38E0188	1
2.	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-670 Сериски број: X2BU840104L	1
3.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5943	1
4.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6040	1
5.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5546	1
6.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6026	1
7.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4878	1
8.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6186	1
9.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4907	1
10.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5980	1
11.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6150	1
12.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5609	1
13.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6009	1
14.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4896	1
15.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6023	1
16.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4892	1
17.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5507	1

18.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ4905	1
19.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6076	1
20.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5964	1
21.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ6065	1
22.	Персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: M720s Сериски број: S4JZ5516	1
23.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866D	1
24.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866L	1
25.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048672	1
26.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866M	1
27.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866A	1
28.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866P	1
29.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048675	1
30.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048677	1
31.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048666	1
32.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048669	1
33.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866H	1
34.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866R	1
35.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904867E	1
36.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048676	1
37.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904866Z	1
38.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048663	1
39.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048688	1
40.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048678	1
41.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV904867F	1

42.	Монитор за персонален компјутер	Производител: ЛЕНОВО Модел: T22v-10 Сериски број: SV9048679	1
43.	Мултимедиа проектор	Производител: КАНОН Модел: MM Projector LVX320 Сериски број: QHFX00009A	1
44.	Печатач	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 3622 Сериски број: AAFN021005195	1
45.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: PF1M3Y11	1
46.	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ЛЕНОВО Модел: ThinkPad E590 Сериски број: PF1M3VYN	1
47.	Скенер	Производител: ФУЏИТСУ Модел: fi-6110 Сериски број: АСМНА18008	1
48.	Платно за проекции	Производител: ЕПСОН Модел: Elite Screen Max White	1
49.	Мултифункционален уред (печатач/ фотокопир/ скенер)	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 227 Сериски број: A7AK027011840	1
50.	Дигитална камера	Производител: КАНОН Модел: Legria HF R88 Сериски број: 244	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Куманово за потребите на ССОУ „Киро Бурназ“- Долно Којнари, Куманово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5703/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2655.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО „ВЕЛЕ ПОЛЕ“, ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА, КО КУЧКОВО, КО ВОЛКОВО И КО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 3, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место „ВЕЛЕ ПОЛЕ“, за изградба на објекти со намена А-временно домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура, КО Кучково, КО Волково и КО Ѓорче Петров 3, Општина Ѓорче Петров.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 44363м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1937	Горче Петров 3	Оризарски рид	нива	5
1934	Горче Петров 3	Оризарски рид	нива	5
1933	Горче Петров 3	Оризарски рид	нива	4
3504/1	Кучково	Лонче	нива	6
3930	Кучково	Кисело водиче	нива	6
2053/2	Волково	Камењарник	лозје	5
2048/2	Волково	Камењарник	лозје	5
2047/3	Волково	Камењарник	лозје	5
2057	Волково	Камењарник	овоштарник	5
2056/3	Волково	Камењарник	нива	6
2065	Волково	Камењарник	пасиште	5
2062	Волково	Камењарник	лозје	5
2063	Волково	Камењарник	овоштарник	6
2069/2	Волково	Камењарник	нива	6
2071/2	Волково	Камењарник	лозје	4
2072	Волково	Камењарник	нива	6
2061/3	Волково	Камењарник	градина	6
2101	Волково	Камењарник	нива	6
2058/2	Волково	Камењарник	лозје	5
2046	Волково	Камењарник	лозје	5
2102	Волково	Камењарник	лозје	6
2061/2	Волково	Камењарник	градина	6
2099	Волково	Камењарник	нива	6
2071/3	Волково	Камењарник	лозје	4
2051/2	Волково	Камењарник	лозје	5
2070/2	Волково	Камењарник	лозје	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат			2560000 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5997/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2656.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕННО СМЕСТУВАЊЕ КО ФАЛИШЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Фалише, Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
34/1	Фалише	Чаушница	ливада	2
34/2	Фалише	Чаушница	ливада	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6250 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6016/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2657.

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот на Република Северна Македонија и член 52 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15) Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 13 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ИСТАНБУЛ

Член 1

Се именува Актан Аго, за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6283/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2658.

Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Ристо Самарџиев, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Кавадарци му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.

2. Решението влегува во сила на ден 26.8.2019 година.

О б р а з л о ж е н и е

Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/16 од 17.11.1998 година, врз основа на Третиот конкурс за именување на нотари, лицето Ристо Самарџиев е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци.

Нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци роден на ден 26.8.1955 година, на ден 26.8.2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.

Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр. 09-3571/1
5 август 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р **Рената Дескоска, с.р.**

2659.

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНИОТ ПЕЧАТ, СУВИОТ ЖИГ, ЖИГОТ ЗА ВОСОК И ШТЕМБИЛИТЕ НА НОТАРОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ, ЗАМЕНА, ОДЗЕМАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и поништување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/16), во членовите 2 и 3 зборовите: „Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 4 во ставот (1) зборовите: „35 мм“ се заменуваат со зборовите: „40 мм“.

Во ставот (2) зборовите: „35 мм x 25 мм“ се заменуваат со зборовите: „40 мм x 30 мм“.

Во ставовите (3) и (4) зборовите „35 мм“ се заменуваат со зборовите „40 мм“.

Член 3

Во член 7 во ставот (1) точката 20 се брише.

Член 4

Во членот 9 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 5

Во Прилогот, Обрасците бр. 1, 2 и 4 се заменуваат со нови Обрасци бр. 1, 2 и 4, кои се составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3424/3
13 август 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р **Рената Дескоска**, с.р.

ПРИЛОГ

Образец бр.1

ШТЕМБИЛ ЗА ЗАВЕРКА НА НОТАРСКИ ДЕЛОВНИ КНИГИ

Нотарска комора на Република Северна Македонија	
Прими од _____ (име и презиме и седиште – адреса)	
на ден _____ 20__ година овој/оваа _____ (назив на уписникот или книгата)	
и по прегледот издаде:	
ПОТВРДА	
Се потврдува дека овој/оваа _____ (назив на уписникот или книгата)	
Има _____ страници, (број со зборови)	
на ден _____ 20__ година ја потпиша и ја завери и на ден _____ 20__ година ја предаде на нотарот _____ од _____ (име и презиме) (место)	
Број: _____	
Во _____, _____ 20__ година (место)	
Претседател, _____	

(формат 110x100 мм)

Образец бр.2

ШТЕМБИЛ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА
НОТАРСКА КАНЦЕЛАРИЈА

 Република Северна Македонија НОТАР _____ (Име и презиме) _____ (подрачје на Основниот суд за кое е именуван нотарот)
--

Формат (60x60 мм)

Образец бр.4

ШТЕМБИЛ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА НОТАРСКИ СЛУЖБЕНИ КНИГИ

Нотарска комора на Република Северна Македонија	
Прими од _____ (име и презиме и седиште – адреса)	
на ден _____ 20 _____ година овој/оваа _____ (име на уписникот или книгата)	
и после прегледот издаде	
ПОТВРДА	
Се потврдува дека овој/оваа _____ (име на уписникот или книгата)	
кој/ која има _____ страници е исполнет-а до _____ страница и е заклучен-а.	
_____, на ден _____ 20 _____ година, е ставен надвор од употреба и на ден _____ 20 _____ година е вратен на нотарот.	
Број: _____	
Во _____, _____ 20 _____ година (место)	
Претседател,	

Формат (110x100 мм)

2660.

Врз основа на член 39 став (4) и член 43 став (3) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ПИШУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ И ЗАВЕРКИ И НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО И ПОВРЗУВАЊЕТО НА СТРАНИЦИТЕ НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ

Член 1

Во Правилникот за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи („Службен весник на Република Македонија“ бр.226/16), во член 3 во ставовите (1) и (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3427/3

13 август 2019 година
СкопјеМинистер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

2661.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19.8.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	66,50 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	68,50 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	60,50 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	50,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	31,650 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	26,903 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	28,704 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	29,055 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	29,596 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	24,732 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУ-РОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУ-РОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	21,933 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	21,827 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	15,336 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	6,311 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.8.2019 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-2858/1

19 август 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2662.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување од областа на специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита, за орална хирургија.

Член 2

Се утврдуваат референтни цени за следните пакети на завршени епизоди на лекување од областа на специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита, за орална хирургија:

Реден број	Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
1	ОРА01	Вадење длабоко скршен заб	803
2	ОРА02	Вадење на заб или еносален имплант со остеотомија	910
3	ОРА03	Вадење на ретиниран, импактиран или длабоко положен заб со остеотомија	1.660
4	ОРА04	Хируршка ревизија на рана	730
5	ОРА05	Инцизија (флегмона)	990
6	ОРА06	Циркумцизија и ексцизија на лигавица	750
7	ОРА07	Ексцизија на голем израсток на лигавица (фибром епулис)	880
8	ОРА08	Туберпластика	1.207
9	ОРА09	Хемиресекција	1.560
10	ОРА10	Реимплантација на заб	2.162
11	ОРА11	Трансплантација на заб	1.770
12	ОРА12	Имплантација	1.766
13	ОРА13	Вестибулопластика	1.963
14	ОРА14	Парцијална вестибулопластика	1.663
15	ОРА15	Апикотомија на еднокорен заб	2.564
16	ОРА16	Апикотомија на повеќекорен заб	3.274
17	ОРА17	Апикотомија ретроградно	1.626
18	ОРА18	Синусопластика	1.661
19	ОРА19	Цистектомија	1.957
20	ОРА20	Жермектомија	1.861
21	ОРА21	Кортикотомиија	1.767
22	ОРА22	Еднострана пластика на плика	1.217
23	ОРА23	Френулектомија	1.364
24	ОРА24	Запирање на обилно крвање на уста	690
25	ОРА25	Запирање на крвање со подврзување и шиене на крвен сад	1.338
26	ОРА26	Парцијална алвеолопластика	970
27	ОРА27	Целосна алвеолопластика во една вилица	1.700
28	ОРА28	Синус пластика со отстранување на страното тело	1.500
29	ОРА29	Конзервативен третман на отворен синус	720
30	ОРА30	Вадење на заб кај пациенти со ризик со малигни и инфективни заболувања	1.100
31	ОРА31	Репозиција на мандибула	850
32	ОРА32	Дебридман на рана по трауматска повреда	800

33	ОРА33	Отстранување на мукоцела	830
34	ОРА34	Термоелектрокаутеризација	640
35	ОРА35	Третман на алвеолит (целосен)	780
36	ОРА36	Земање и поставување на слободен гингивален графт	3.200
37	ОРА37	Длабока тампонада	870
38	ОРА38	Консултативен преглед (план)	400
39	ОРА39	Апикотомија на заб со цистектомија и/или синуспластика	3.000
40	ОРА40	Екстракција на импактиран заб со циста	2.400
41	ОРА41	Екстракција на заб со отстранување на циста	2.100
42	ОРА42	Кортикотомија со екстракција прекуброен заб	2.100
43	ОРА43	Кортикотомија со марсупиелизација на циста	2.400
44	ОРА44	Екстракција мезиоденс	930
45	ОРА45	Мултипна екстракција на заби со нивелација и гингивектомија	1.700
46	ОРА46	Ексцизија на епулис со екстракција на заби	1.700
47	ОРА47	Екстракција на заб со цистектомија и/или синуспластика	2.700
48	ОРА48	Ексцизија на одонтом	2.000

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за усвојување на методологија за утврдување на завршени специјалистичко консултативни стоматолошки здравствени услуги и методологија за утврдување на цени, како и цени на завршените услуги (бр. 02-1486/15 од 09.02.2007, 02-4352/7 од 04.05.2007, Службен весник на Република Македонија број 132/2007, 137/2007 и 138/2014), во делот на здравствените услуги за орална хирургија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8275/2
16 јули 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.

2663.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СПЕЦИФИЧНИ И КОМПЛЕКСНИ СЛУЧАИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 151/2011, 61/2012 и 107/2016), во член 1 став 1, точка 1. Референтни цени на пакети на завршени специјалистичко – консултативни стоматолошка услуги од областа на детска и превентивна стоматологија во табелата, услугата со шифра ДС06А – „Ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно со мортална метода односно при гангрена со привремено затворање“ се менува и гласи „Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби (витална метода/мортална метода) и ПРИВРЕМЕНО затворање на забот за специфични случаи*“, и во колоната 4 бројот „850“ се заменува со бројот „800“.

Услугата со шифра ДС06 – „Ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно со мортална метода односно при гангрена, и дефинитивно затворање (пломбирање) на забот“ се брише.

Услугата со шифра ДС06Б – „Ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно со мортална метода односно при гангрена со дефинитивно затворање“ се менува и гласи „Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби (витална метода/мортална метода) и ДЕФИНИТИВНО затворање (пломбирање) на забот за специфични случаи*“, и во колоната 4 бројот „850“ се заменува со бројот „1.050“.

Услугата со шифра ДС11 – „Комбиниран специјалистички пакет за третман на заби кај деца со посебни потреби до 7 заби“ се менува и гласи „Комбиниран пакет за третман на заби кај деца со посебни потреби до 14 заби (вклучена анестезија)“.

По услугата со шифра ДС11, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
ДС12	Комбиниран пакет за третман на заби кај деца со посебни потреби над 14 заби (вклучена анестезија)	6.830
ДС13А	Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби при пулпит (витална/ мортална метода) со ПРИВРЕМЕННО затварање на забот за специфични случаи*	980
ДС13Б	Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби при пулпит (витална/ мортална метода) со ДЕФИНИТИВНО затварање на забот за специфични случаи*	1.200
ДС14А	Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби при гангрени и пародонтити со отстранување на кариес и трепанација за специфични случаи*	980
ДС14Б	Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби при гангрени и пародонтити со чистење и ширење на канали со привремено затварање на забот за специфични случаи*	1.150
ДС14Ц	Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби при гангрени и пародонтити со дефинитивно затварање на забот за специфични случаи*	950
ДС15	Третман на фрактура со експонирана пулпа (три фази)	780
ДС16	Третман на фрактура на корен со два контролни прегледа и отстранување на шината(три фази)	780
ДС17	Френулектomiја и/или гингивектомија и/или отстранување на полипи со ласер кај деца	920
ДС18	Дезинфекција на инфицирани коренски канали со ласер по заб	650

Во член 1 став 1, точка 2. Референтни цени за пакети и услуги од специјалистичко консултативната здравствена заштита од областа на орална патологија и пародонтологија (болести на устата и пародонтот), во табелата, Услугите со шифри БУ08 – „Проширен пакет за преглед, мислење и третман на заболување и орална лигавица со брис за цитологија, земање материјали за алерголошки испитување и земање материјал за биопсија“ и БУ09 – „Терапија на орална лигавица со отстранување на тврди и меки наслаги, остри забни ивици, рани контакти на оклузија и артикулација, физикална и биостимулирачка терапија и контрола“, се бришат.

По услугата со шифра БУ11, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
БУ12	Проширен пакет за преглед, мислење и третман на заболување на оралната лигавица со анализа на брис за цитологија, анализа на резултат од алерголошки испитување и контролен преглед (две посети)	1.100
БУ13	Хируршки зафат за земање на материјал за биопсија со контролен преглед (две посети)	1.300
БУ14	Терапија на орална лигавица со отстранување на тврди и меки наслаги, остри забни ивици, рани контакти на оклузија и артикулација и контрола (две посети)	1.180
БУ15	Терапија на орална лигавица со физикална и биостимулирачка терапија и контрола (десет посети)	2.300
БУ16	Хируршки зафат на хипетрофична гингива со гингивопластика (до 6 заби) и контролен преглед (три посети)	1.900
БУ17	Контрола и следење на промените на орална лигавица, испирање и апликација на медикамент - (една посета)	600
БУ18	Инџиција на пародонтален абсцес, испирање и апликација на медикамент и контрола (две посети)	980
БУ19	Резен операција со земање и апликација на слободен сврзоткивен графт со контролен преглед	2.100
БУ20	Ексцизија на промени на орална лигавица со каутеризација	1.100

Во член 1, став 1, точка 3. Референтни цени на пакети на завршени специјалистичко - консултативни услуги од областа на болести на заби и ендодонтот во табелата кај услугата со шифра Б304 – „Ендодонтска терапија на компликации од протетска рехабилитација“ во колоната 4 бројот „1.400“ се заменува со бројот „1.850“.

Кај услугата со шифра Б305 – „Ендодонтски третман на периапикални лезии“ во колоната 4 бројот „2.100“ се заменува со бројот „2.350“.

Кај услугата со шифра Б306 – „Ретретман на ендодонтски третирани заби“ во колоната 4 бројот „2.200“ се заменува со бројот „2.300“.

Кај услугата со шифра Б307 – „Третман на респулпит“ во колоната 4 бројот „1.600“ се заменува со бројот „1.800“.

Кај услугата со шифра Б309 – „Поставување на парапулпални колчиња кај витални заби со дефинитивно полнење“ во колоната 4 бројот „1.000“ се заменува со бројот „1.100“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8275/3
16 јули 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.

2664.

Врз основа на член 9 став 1 под в) точка 1 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИН-
СКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО
БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување („Службен весник на РМ“ бр. 141/2014 и 129/2018), во членот 7 став 1 точка 3, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „како и при стекнат недостиг на екстремитет“.

Член 2

Во членот 8 став 4, по зборот „(хемофилија), се додаваат зборовите: „како и при стекнат недостиг на екстремитет“.

Член 3

Во Листата со индикации за остварување право на специјализирана медицинска рехабилитација, која е составен дел на овој Правилник, се прават следните измени:

Во делот на табелата „БОЛЕСТИ НА МУСКУЛОС-КЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ И СВРЗНОТО ТКИВО“, кај дијагнозата на болеста/состојба „Стектан недостиг на екстремитет“, во колоната 4 текстот се менува и гласи „отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење“

СТЕКНАТ НЕДОС- ТИГ НА ЕКСТРЕ- МИТЕТ	Z89 (со ис- клучок на Z89.0, Z89.1, Z89.4)	хирург, орто- пед, фи- зијатар	отпусно писмо или специја- листички извештај и конзили- јарно мис- лење	најмно- гу до 21 ден
---	--	---	--	----------------------------

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

Постапките за остварување на правото на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување започнати до денот на влегување во сила на овој правилник, ќе продолжат согласно одредбите од овој правилник.

Бр. 02-12811/2
16 јули 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.mk

contact@slvesnik.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019171